

МЕЃУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И СЕМИНАРИ , РАЗМЕНА НА УЧЕНИЦИ

КРИТЕРИУМИ ЗА УЧЕСТВО НА МЕЃУНАРОДНИ ОБУКИ И СЕМИНАРИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ПРИ СОУ „ГИМНАЗИЈА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“

СОУ „Гимназија Гоце Делчев“ во соработка со други институции организира и нуди можност на размена на ученици за учество на семинари и обуки од програмата Еразмус+. Училиштето им нуди можност на сите заинтересирани ученици да земат учество преку аплицирање за престојните семинари и обуки.

КРИТЕРИУМИ:

- Поведение
- Постигнат успех во претходните и во тековната учебна година
- Учество во воннаставните активности на училиштето
- Освоени награди, дипломи, пофалници и благодарници
- Познавање на англиски јазик (тестирање)
- Мотивационо писмо (Зошто јас да ја претставувам гимназијата во овој проект? До 200 збора на англиски јазик)
- Интервју, спроведено од комисија за проектите од Еразмус+

Обврски на избраните ученици и родители

- Достојно претставување на гимназијата, градот и државата
- Изработка на потребни материјали за самиот проект
- Задолжително прифаќање на ученик од некоја земја- учесник во проектот
- Доставување на извештаи за работата и патувањето
- Родителска средба

Вашите податоци и мотивационото писмо, во електронска форма, пратете ги на некоја од следните е-маил адреси:

Повеќе информации на гимназискиот сајт www.gdku.edu.mk и кај координаторите на проектите

Рок за пријавување – 10 ноември 2019 год.

Erasmus + тековни проекти за кои може да се пријавите:

- координатор Валентина Каранфиловиќ, mail valekaranfilovic@yahoo.com

- **Basis for students autonomy in thinking and action**
- **Entrepreneurial Skills for world of business**

- координатор Јасмина Денковска, mail denkovska_jasmina@yahoo.com

- **Active citizens in Europe**
- **The safeguarding of the environment**
- **New dimensions in educations**
- **30 is too late**

– координатор Мери Маневска , mail merimanevska@yahoo.com

- **Promoting the use of Tehonology in Educational process**

– координатор Филип Младеновски mail filipmladenovski@live.com

- **School online radio**

- координатор Благица Гавриловска Цветковиќ mail bg.cvetkovic@yahoo.com

- **A long walk to freedom and dignity**

– координатор Славица Грујоска Митиќ , mail slavica_mitik@yahoo.com

- **Running nature into school**